



Димитрие МАНЕВСКИ

# ПУ, ПУ, НЕ ВАЖИ!

**П**

о долгорочно следење и анализирање на нашата политичка сцена и на сите случувања од тој дел на нашето секојдневие, веројатно изразот кој го избрав за наслов најдобро го опишува однесувањето на нашите политичари.

Само едно нешто би можел да извлечам како правило, кое секогаш добронамерно би му го посочил на секој кој има намера да стане дел од политичката сцена. Упатството би гласело: "Доколку политичарот говори нешто што за здравиот разум на секој човек има перфектна логика и е издржано, очекувај во наредниот период да го направи спротивното". Уште ако тој што зборува се обидува суштински да ви објасни зошто го изнесува својот став, и ви ја објаснува целата аналогија на својата мисла, бидете сигурни дека ова што ви го говорам е точно.

Примери за вакво нешто има многу. Не би одел многу наназад, иако и таму можат да се најдат, но сепак ќе се осврнам на најсвежите.

Ќе почнам од мојата омилена и најзабавна зграда во Република Македонија - Собранието.

Неодамна, од страна на СДСМ беше поднесена иницијатива за интерpellација на Владата на РМ. Оваа, веќе одамна декларирана и потврдена "државотворна", партија постојано сугерираше дека во овој исклучително битен период за државата, пред сè, ни е потребна политичка стабилност. Секако, тие како "државотворни" постојано придонесуваат за таа политичка стабилност, всушност тоа и го направија во 2001 година, во која со својот "државотворен" настап и идеал успеаја државава да ја претворат во своја царевина. Веројатно тоа е нивната дефиниција за државотворност. Но, сигурен сум дека тие имаат сосема логично и патриотско објаснување за тоа.



**ДА СЕ ОСТАНЕ  
ДОСЛЕДЕН НА СЕБЕ,  
ТОА Е НАЈДОБАР  
НАЧИН ДА СЕ  
ОСТАНЕ ДОСЛЕДЕН  
НА ДРУГИТЕ!**

Од другата страна на СДСМ, се наоѓа ВМРО-ДПМНЕ која, исто така, се труди да го одржи трендот на контрадикторност, па така декларирајќи се како десничарска партија, презема мерки со кои државата директно се меша и презема дел од приватниот сектор. Таквите мерки се гледаат преку забраната за трговија со секаков вид отпадни метали, односно секундарни сировини, што претставува директно мешање во една од основните стопански гранки, што е карактеристика на комунистичките партии. Секако дека власта е свесна оти не може вечно да ја одржува оваа своја забрана, од причина што е спротивна

**"Доколку политичарот говори нешто што за здравиот разум на секој човек има перфектна логика и е издржано, очекувај во наредниот период да го направи спротивното".**

на сите економски и финансиски интереси на државата, но се плашам дека се оди кон тоа од приватниот сектор да се создаде државен, кој би бил под директна контрола на централната власт.

Ете, и најавата за отворање бесплатни Интернет-кафулиња е еден класичен социјалистичко-популистички метод, со кој се создава нелогична конкурентност, која е невозможно да се победи од страна на постојните стопанственици од тој сектор.

Покрај овие партиски контрадикторности, постојат и оние кои се согледуваат на индивидуално ниво. Така, да речеме, сегашната лидерка на СДСМ, од својата претходна позиција на вицепремиер за европски интеграции, трошеше часови и часови за да ни објасни дека е потребно покорно да ги слушаме упатствата кои доаѓаат од ЕУ и да се стремиме кон нивно целосно исполнување, а сега кога стана предводник на "државотворците" оди до таму што во среде Брисел им предочува на европратениците дека нема да бидеме први кои би влегле во ЕУ без да ги исполнат сите критериуми. Се прашувам каде ѝ беше овој патриотски и за мене прифатлив став додека беше во позиција да преземе нешто во врска со тоа.

Единственото нешто што ми дава надеж во целата ситуација е изреката дека од секое правило има исклучок. Се надевам дека кај нас ќе има повеќе исклучоци, бидејќи секој втор изнесува ставови за кои сум сигурен дека би добил чиста десетка на некој избор за мис. Веројатно тоа би бил и најдобриот опис за нашите политичари, лица кои се анорексични во поглед на знаењето, сè со цел да се одржат на високите потпетици. Се надевам дека вкусот на нашата сцена ќе го следи светскиот тренд и ќе ги забрани анорексичните, чисто од естетски причини.